



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 055  
Централа.: 02 3289-000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Датум: 17 април 2015

## СООПШТЕНИЕ

### Електронско поднесување на барања за ин витро - бимедицинско потпомогнато оплодување (БПО) и следење на статусот на барањето во реално време на порталот на ФЗОМ

Фондот за здравствено осигурување на Македонија воведува нова електронска услуга која се однесува на осигурените лица кои сакаат да остварат право на Биомедицинско потпомогнато оплодување, односно ин-витро. Со оваа новина што ја воведува Фондот, од **понеделник 20 април 2015 година**, матичните гинеколози ќе можат да се логираат на порталот на Фондот и преку специјално дизајнирана алатка електронски да го пополнат и достават барањето за остварување на ова право за нивните осигуреници.

Новина исто така е што овој начин на поднесување на барање ќе им овозможи на матичните гинеколози и осигурените лица да имаат увид во статусот на нивниот предмет во секое време, преку порталот на Фондот, со што ќе влијаеме на поголема информираност на осигурените лица за нивното барање.

Матичниот гинеколог и осигуреникот ќе можат да имаат увид во статусот на обработката на барањето за ин витро (дали е примено во системот, статус на предметот, какво е решението на барањето и кога е донесено решението).





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 055  
Централа.: 02 3289-000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Барањето за ин витро, отсега ќе може во електронска форма да го достави само матичниот гинеколог, а за осигуреното лице да го оствари правото на ин витро, мора да има избрано матичен гинеколог.

Да напоменеме дека останува обврската осигуреното лице, поради формата и спецификата на медицинската документација, истата да ја достави во оригинал во подрачната служба на Фондот.

Системот на Фондот, со оваа нова алатка ќе има точен увид во реално време, на поднесените барања за ин витро во сите 30 подрачни служби.

Со овој проект, кратиме дел од бирократските процедури, го забрзуваме процесот на одлучување и го елиминираме просторот за грешки и ќе нема никаква можност за административна неажурност во подрачните служби, бидејќи во секое време, во централата на Фондот, ќе имаме прецизен увид




на влезот на предмети за кои ќе има утврден рок за достава до Комисијата која одлучува по барањата за ин витро. Со ова точно ќе може да се утврди дали има застој и ако има, каде е истиот и веднаш да се отстрани. Оваа електронска услуга е дизајнирана да го направи системот, но и работата на администрацијата ефикасен.

Визијата на Фондот за здравствено осигурување на

Македонија се задоволни осигуреници. Правото на ин витро е една од програмите на Фондот кој е со висок приоритет. Нашата цел е да излеземе во пресрет на сите барања на осигурениците кои сакаат да имаат деца, а имаат потешкотии да го остварат тоа.

Во бројки кажано, Комисијата за БПО во 2014 година за ин витро за прво дете има одлучено позитивно за 1.060 барања, а за 14 се негативно, што значи дека Комисијата одлучила позитивно за 98,5% од барањата кои ги разгледувала со комплетирана медицинска документација. За останатите



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 055  
Централа.: 02 3289-000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

барања на осигурените лица кои немале комплетирана медицинска документација, Комисијата ги информирала да ги достават потребните документи во најбрз можен рок, за да може да одлучува по истите.

Фондот за здравствено осигурување во 2014 година вовеле новина – овозможи ин витро и за второ дете. Во 2014 година Комисијата за БПО има одлучено позитивно за 145 барања, а 2 се негативни. Останатите барање се вратени за докомплетирање на потребните документи. Фондот позитивно одоговорил на 80,5% од барањата за ин витро за второ дете.

Во 2014 година, реализирани се околу 71 милиони денари за БПО постапки за прво и второ дете за вкупно 1.054 случаи во шесте здравствени установи со кои ФЗОМ има склучено договори за вршење на БПО услуги.

По добивање на позитивното решение од Фондот, осигуреното лице има право само да одбере во која здравствена установа со која Фондот има склучено договор за ин витро, ќе ја искористи здравствената услуга. Здравствените установи кои вршат БПО услуги а кои имаат склучено договор со Фондот во 2015 година се: Плодност од Битола, Систина, Ремедика, Ултрамедика, Моја болница (поранешна Свети Лазар), Др. Оргацински, Клиника за гинекологија и акушерство, Гинеко медика од Битола и Инанна систем.

**Сите потребни обрасци, упатството за начинот на остварување на правото на БПО на товар на ФЗОМ и сите други информации се објавени на ВЕБ страницата на ФЗОМ [www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)**